



Влада на Република Северна Македонија

Совет за соработка со и развој на граѓанскиот сектор

ЗАПИСНИК

од Дваесеттата (дописна) седница на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор,
одржана на 16.4.2020 година

Скопје, април 2020 година

ЗАПИСНИК

од Дваесеттата (дописна) седница на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор, одржана на 16.4.2020 година

Дописната седница започна на 16.4.2020 година во 9:00 часот, на веб-локацијата на Одделението за соработка со невладини организации www.nvosorabotka.gov.mk.

На 20. (дописна) седница учествуваа: претседателката на Советот, Фани Каранфилова-Пановска од Фондацијата Отворено општество Македонија Скопје; заменичката на претседателката на Советот, Гордана Гапиќ-Димитровска, Министерство за информатичко општество и администрација; и членовите на Советот: Јасминка Ангелова, Министерство за внатрешни работи; Ана Петровска, Министерство за здравство; Душан Томшиќ, Министерство за труд и социјална политика; Ели Чакар, Министерство за локална самоуправа; Сашо Секуловски, Министерство за животна средина и просторно планирање; Томислав Андоновски, Агенција за млади и спорт; Сабина Факиќ, Здружение на граѓани Центар за граѓански комуникации ЦГК Скопје; Уранија Пировска, Здружение Хелсиншки комитет за човекови права на Република Македонија Скопје; Александар Николов, Асоцијација за развојни иницијативи – ЗЕНИТ Скопје; Теодора Столевска, Здружение на граѓани Младински образовен форум Скопје; Зоран Илиески, Коалиција на младински организации СЕГА Прилеп; Марио Јанчев, Здружение на граѓани СОС Детско село Северна Македонија Скопје; Наташа Бошкова, Коалиција сексуални и здравствени права на маргинализирани заедници Маргини Скопје; Ирена Цветковиќ, Здружение за унапредување на родовата еднаквост Акција Здруженска Скопје; Елизабета Божиноска, Здружение на граѓани Х.Е.Р.А. Асоцијација за здравствена едукација и истражување Скопје; Лилјана Јоноски, Здружение Рурална коалиција Куманово; Јане Чаловски, Јадро Асоцијација на независната културна сцена Скопје; Снежана Трпевска, Здружение на новинарите на Македонија Скопје; Ана Чоловиќ-Лешоска, Здружение Центар за истражување и информирање за животната средина Еко-свест Скопје и Силвија Митевска, Здружение за унапредување на меѓусебна доверба Такт Скопје.

Во текот на гласањето по точките од дневниот ред не учествуваа: Валентина Шаурек, Министерство за правда; Никица Бачовски, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство; Сафет Незири, Министерство за образование и наука; Христина Конеска-Бероска, Секретаријат за европски прашања и Атула Касуми, Министерство за политички систем и односи помеѓу заедниците.

*

* *

ДНЕВЕН РЕД

- Усвојување на Записникот од 19. (дописна) седница на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор, одржана на 26-27.3.2020 година

1. Информација за преземени мерки од страна на здруженијата и фондациите во справувањето со пандемијата COVID-19 и барање за вклучување на претставници на здруженијата и фондациите во соодветните „антикризни тела“
2. Предлог-одлука за начинот на номинирање претставници на граѓанските организации во Главниот координативен кризен штаб
3. Реакција на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор за намалување на финансиската поддршка за граѓанските организации

Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор, со 22 гласа „за“ и ниту еден глас „против“, го усвои Записникот од 19. (дописна) седница на Советот, одржана на 26-27.3.2020 година.

*
* *
*

Точка 1

Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор ја разгледа Информацијата за преземени мерки од страна на здруженијата и фондациите во справувањето со пандемијата COVID-19 и барање за вклучување на претставници на здруженијата и фондациите во соодветните „антикризни тела“, подготвена од Сабина Факиќ, во име на Платформата на граѓански организации за борба против корупција и други граѓански организации од областа на доброто владеење, дополнета со предлози од Уранија Пировска, Теодора Столевска, Лилјана Јоноска, Јане Чаловски и Елизабета Божиноска и со 22 гласа „за“, од кои 15 гласа на членовите од редот на граѓанските организации и ниту еден глас „против“ ја усвои Информацијата.

Точка 2

Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор ја разгледа Предлог-одлуката за начинот на номинирање претставници на граѓанските организации во Главниот координативен кризен штаб.

Опцијата 1: Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор да номинира претставници од членовите на Советот од редот на граѓанските организации доби 14 гласа, од кои 7 гласа на членовите од редот на граѓанските организации.

Опцијата 2: Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор да номинира претставници на граѓански организации по предлог на член на Советот од редот на граѓанските организации доби 8 гласа, од членовите од редот на граѓанските организации.

Се задолжува Одделението за соработка со невладини организации на Генералниот секретаријат опцијата 1 да ја формулира како предлог-заклучок во Информацијата за преземени мерки од страна на здруженијата и фондациите во справувањето со пандемијата COVID-19 и барање за вклучување на претставници на здруженијата и фондациите во соодветните „антикризни тела“ и Информацијата да ја достави до Владата на Република Северна Македонија.

Точка 3

Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор, со 18 гласа „за“, од кои 15 гласа на членовите од редот на граѓанските организации и 4 гласа „против“, ја усвои Реакцијата на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор за намалување на финансиската поддршка за граѓанските организации.

Дописната седница заврши во 21:00 часот.

Претседателка на Советот за соработка со
и развој на граѓанскиот сектор
Фани Каранфилова-Пановска